




МАКЕДОНСКИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД
СПИСАНИЕ НА МАКЕДОНСКОТО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО



КОНГРЕС НА РЕСПИРАТОРНА
МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Здружение на пулмолози на Република Македонија

CONGRESS OF RESPIRATORY
MEDICINE OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Society of Pulmonologists of the Republic of Macedonia

ЗБОРНИК НА АПСТРАКТИ ABSTRACT BOOK



ISSN 0025-1097



9 770025 109002

6-9 ОКТОМВРИ **2016** Хотел „Изгрев“ - Струга
OCTOBER Hotel "Izgrev" - Struga

ПАХ КАЈ ХРОНИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ -МОЖЕН ПРЕДИКТОР ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА

Груева Л., Арсовски З., Груева Настевска Е., Груева Каранфилова В.

Универзитетска клиника за Кардиологија-Скопје

Апстракт

Пулмонална артериска хипертензија претставува покачен среден притисок во пулмоналната артерија, како резултат на хронични белодробни паренхимални или васкуларни болести, лево срцева слабост, тромбемболија, сог *pulmonale* или комбинација од претходно наведените.

Класификација : лесна (25-40mmHg), умерена (41-55mmHg) и изразена (>55mmHg).

Процената на ПАХ вклучува клиничка проценка, тестови на оптоварување, биохемиски маркери, ехокардиографска и хемодинамска проценка (десна срцева катетеризација).

Ехокардиографската проценка претставува највалидна неинвазивна дијагностичка метода за одредување на вредностите и степенот на пулмоналната хипертензија.

Најчести белодробни заболувања со ПАХ кај кои се манифестираат кардиоваскуларни компликации се: хронична опструктивна белодробна болест, астма, опструктивната *sleep apnea*.

Кардиолошките коморбидитети кои се можна последица од пулмоналната артериска хипертензија, ендотелната дисфункција и хипоксемијата се:

Хипертензијата, хроничната срцева слабост : 20-32%, атријална фибрилација: 18-23%, коронарна артериска болест : 30%, венска тромбоемболија кај 29% и NSVT и пречки во ритмот на срцето.